



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за прегоплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-331

Среда, 13 април 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XVI

Цена на овој број е 66.— дина. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дина., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 23-010, 23-417 и 23-433, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-613.

194.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНО-МЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЈА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за Военомедицинската академија, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година.

ПР бр. 4

11 април 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВОЕНОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЈА

Член 1

Военомедицинската академија, со седиште во Белград, има за цел да подготвува висококвалификувани стручњаци и научни работници за потребите на Југословенската народна армија во областа на општата и воената медицина, стоматологијата и фармацијата.

Член 2

Военомедицинската академија е највисока наставна и научна установа на санитетската служба на Југословенската народна армија за подипломски студии, за стручно и научно усовршување и други форми на наставата заради подготвување лекари и други здравствени работници за висококвалификувани военосанитетски стручњаци и научни работници.

Военомедицинската академија ја организира и ја врши научната работа во областа на воената медицина.

Член 3

Со Военомедицинската академија управува началник, според прописите што важат за Југословенската народна армија.

Член 4

Военомедицинската академија има наставнички совет, што ги врши правата и должностите определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

На наставничкиот совет претседава началникот на Военомедицинската академија.

Член 5

Наставата на Военомедицинската академија се изведува според наставни планови и програми.

Наставните планови ги потврдува Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Ако е со наставниот план и програма опфатена некоја област, гранка или дисциплина на медицинската наука, што се предава на соодветен факултет или школа, во поглед на изведувањето и траењето на наставата согласно се применуваат општите прописи што важат за тој факултет односно школа.

Лицата што ќе го завршат школувањето на военомедицинската академија според плановите и програмите, што им одговараат на плановите и програмите на односните факултети или школи, се здобиваат со квалификациите што ги даваат тие факултети односно школи.

Член 6

Наставата во Военомедицинската академија можат да ја посетуваат лица што ги исполнуваат условите определени со прописите на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Член 7

Наставници и соработници на Военомедицинската академија можат да бидат лица што ги исполнуваат условите за наставници односно соработници на соодветните факултети на универзитетот.

Изборот на наставници и соработници на Военомедицинската академија го врши наставничкиот совет на Военомедицинската академија.

Избраните наставници ги именува државниот секретар за работите на народната одбрана.

Член 8

Военомедицинската академија има во свој состав клиника, институти и други научни, наставни и помошни установи.

Член 9

Наставниците на Военомедицинската академија што пред донесувањето на овој закон се здобиле со звања на редовен професор, вонреден професор и доцент врз основа на конкурс и потврда од страна на државниот секретар за работите на народната одбрана, ги задржуваат тие звања, и тоа вонредните професори и доцентите само до истекот на рокот за повторен избор.

Член 10

Организацијата на Военомедицинската академија се определува со формација.

Поблиски прописи за работата на Военомедицинската академија и за спроведувањето на овој закон донесува Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

195.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 8 април 1960 година.

ПР бр. 5
11 април 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58 и 52/59) во членот 2 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Чистиот приход остварен по основот на авторско право и од патенти, изуми и технички усовршувања, утврден на начинот од претходниот став, се намалува за износот на: трошоците на материјалот што е потрошен при изработката на авторските дела, патентите, изумите и техничките усовршувања, надоместокот за работа на други лица што учествувале во нивната изработка и другите трошоци нужни за остварување на односниот приход. Така намалениот приход влегува во чистиот приход на даночниот обврзник врз основа на кој се утврдува основицата на данокот на личниот приход на граѓаните.

Поблиски прописи за утврдување на трошоците од претходниот став, во процент од бруто приходот или на друг начин, ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.“

Член 2

Членот 6 се брише.

Член 3

Членот 7 се брише.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и на облогот со данок на личниот приход на граѓаните за 1959 година.

196.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 8 април 1960 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат согласно со одредбата од главата XX на Сојузниот општествен план за 1960 година, се доделуваат без обврска за враќање, и тоа:

милиони
динари

1) на сојузниот буџет за 1960 година за покривање на помалку остварениот приход од данокот на промет поради намалувањето на нормите на данокот на режан градежен материјал од иглолисници и на текстилни ткаенини од цел-влакно и вештачка свила, износот од — — — — — 5.100

2) за обезбедување средства за исплата на регресите во стопанството износот од — — — — — 5.130

2. Поблиски прописи за извршување на одредбата под 2 од претходната точка ќе донесе, по потреба, Сојузниот извршен совет, а за извршување на одредбата под 1 од претходната точка — сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 7

9 април 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Душанка Ковачевиќ, с. р.

197.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 8 април 1960 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58) во точката 2 просечните износи на минималните лични доходи за групите стопански организации под редниот број 30, 32, 33 и 70 се менуваат и изнесуваат:

Ред. број	Група на стопански организации	РАБОТНИЦИ				СЛУЖБЕНИЦИ			
		весокова- лифту- ване	квалифи- кација	полуквали- фикација	исквалифи- кување	со веша стручна спрем	со средна стручна спрем	со веша стручна спрем	помошни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Индустрија на тули и керамида	— —	13349	9999	7976	7095	18344	11733	8770	7502
32. Индустрија на бетонски префабрикати	— —	12966	9878	7768	7128	20734	12947	9679	6949
33. Индустрија на битуменски производи	— —	13967	10235	8096	7691	18086	12196	8765	7407
70. Издавачки претпријатија	— — —	16398	12285	8531	7832	20209	12410	8846	7379

2. По точката 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а. Минималните лични доходи утврдени за работните места во распон меѓу два износа ќе се утврдат во еден износ во височината на просекот меѓу тие два износа.

На работниците запослени на работните места од претходниот став чии износ на минималниот личен доход, определен во границите на распонот и исправен според одредбите од точката 7 на оваа одлука, е поголем од просекот од претходниот став, им припаѓа порано определен износ на минималниот личен доход додека ќе се наоѓаат на истото работно место.“

3. Стопанските организации на групите стопански организации од точката 1 на оваа одлука ќе извршат повторно исправка на нивото на минималните лични доходи според постапката пропишана во точката 7 на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации, а врз основа на просечните износи на минималните лични доходи од точката 1 на оваа одлука. Износите на минималните лични доходи добиени по

исправката ќе ги применат тие стопански организации и при распределбата на доходот според завршената сметка за 1959 година.

4. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, да донесе доднесувањето на посебен закон, поблиски прописи за постапката за утврдување на минималните лични доходи.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 11

9 април 1960 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Потпретседател

на Сојузниот собор,
Душанка Ковачевиќ, с. р.

198.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 8 април 1960 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 20% ОД НАПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРИРОДНО ВИНО И РАКИЈА

1. На општинските народни одбори им се отстапува 20% од данокот на промет на природно вино и ракија наплатен од производителите на нивното подрачје.

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука ќе донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 3

9 април 1960 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Потпретседател

на Сојузниот собор,
Душанка Ковачевиќ, с. р.

199.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 8 април 1960 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА ПОНИСКИТЕ НОРМИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЛНОСТИ

1. Во Одлуката за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за пониските норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 48/58, 17/59 и 52/59) во точката III под 1 по зборовите „стопанските организации за производство на градежни материјали“, се додаваат зборовите „претпријатијата за производство на вискозни производи“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а се применува од 1 јануари 1960 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 8

9 април 1960 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Потпретседател

на Сојузниот собор,
Душанка Ковачевиќ, с. р.

200.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 8 април 1960 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 1957 ГОДИНА

1. Се одобрува завршната сметка на Општиот инвестиционен фонд за 1957 година, и тоа:

а) со состојбата на извршувањето на вкупниот прилив и потрошувачката на средствата на фондот за таа година со:

1) вкупните приходи — —	165.115 мил. дин.
2) вкупните расходи — —	169.044 „ „
3) вишокот на потрошените средства од приливот од 1957 година — — — — —	3.929 „ „

б) со состојбата на билансот на фондот на 31 декември 1957 година со:

1) вкупните средства — —	568.327 мил. дин.
2) пласманот на средствата на фондот — — — — —	664.421 „ „
3) вкупниот вишок на потрошените средства на фондот — — — — —	96.094 „ „

2. Вишокот на потрошените средства над приливот на средствата на Општиот инвестиционен фонд е покриен со заем кај Народната банка, согласно со одредбите од ставот 4 одделот 2 на главата XII на Сојузниот општествен план за 1954 година и со одредбите од ставот 8 одделот II главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 година, од неискористените износи на амортизацијата и на другите банкарски средства на Народната банка.

Со посебна одлука на Сојузната народна скупштина, врз основа на Сојузниот општествен план за 1961 година, ќе се регулира прашањето за конечно покривање на вишокот на потрошените средства од претходниот став.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 13
9 април 1960 година
Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,

Пашко Ромац, с. р.

Потпретседател

на Сојузниот собор,

Душанка Ковачевиќ, с. р.

201.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 8 април 1960 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 1958 ГОДИНА

1. Се одобрува завршната сметка на Општиот инвестиционен фонд за 1958 година, и тоа:

а) со состојбата на извршувањето на вкупниот прилив и потрошувачката на средствата на фондот за таа година со:

1) вкупните приходи — —	228.201 мил. дин.
2) вкупните расходи — —	226.983 „ „
3) вишокот на средствата од приливот од 1958 година — —	1.218 „ „
б) со состојбата на билансот на фондот на 31 декември 1958 година со:	

1) вкупните средства — —	672.816 мил. дин.
2) пласманот на средствата на фондот — — — — —	767.692 „ „
3) вкупниот вишок на потрошените средства на фондот — — — — —	94.876 „ „

2. Вишокот на потрошените средства над приливот на средствата на Општиот инвестиционен фонд е покриен со заем кај Народната банка, согласно со одредбите од ставот 4 одделот 2 главата XII на Сојузниот општествен план за 1954 година и со одредбите на ставот 8 одделот II главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 година, од неискористените износи на амортизацијата и на другите банкарски средства на Народната банка.

Со посебна одлука на Сојузната народна скупштина, врз основа на Сојузниот општествен план за 1961 година, ќе се регулира прашањето за конечно покривање на вишокот на потрошените средства од претходниот став.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 14
9 април 1960 година
Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Потпретседател

на Сојузниот собор,
Душанка Ковачевиќ, с. р.

202.

ПРЕПОРАКА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКО-ПРЕХРАНИНИ ПРОИЗВОДИ

Врз основа на чл. 87 и 95 од Правилникот за работа на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина и чл. 84 и 92 од Правилникот за работа на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина, одборите за народно стопанство на Сојузниот собор и на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина, на заедничката седница од 7 март 1960 година, го зедоа во разгледување извештајот на сојузниот Државен секретаријат за работите на стопанскиот промет за прометот и снабдувањето на пазарот со селскостопанско-прехранбени производи во 1959 година.

Врз основа на тој извештај и дискусијата од заедничката седница е констатирано:

Во 1959 година е остварено најголемо повеено производство на селскостопански производи. Ваквото производство, пред сè, обезбеди материјални услови за подобро снабдување на пазарот со селскостопански производи.

И покрај постигнатиот успех во зголемувањето на селскостопанското производство, се покажа дека снабдувањето со некои производи не беше доволно усогласено со потребите и барањата на пазарот, особено кај зеленчукот, овошјето, добитокот и сточните производи, живината и јајцата. Една од причините за тоа е недоволното учество на општествено организираното производство во испораката на овие производи како и уште постојната слаба поврзаност на производниот и потрошниот пазар.

Наспоредно со усилбите што се вршени во селскостопанското производство, во минатата година му е посветено големо внимание на подобрувањето организацијата на прометот на селскостопански производи и на засилувањето материјално-техничката основа на пазарот со овие производи.

Пазарниот механизам, во целина посматран, по добро функционираше отколку во поранешните години. Преземените мерки од организациона природа позитивно се одразија врз откупот на пазарни вишоци и врз снабдувањето на пазарот, но нивниот ефект беше намален со извесни појави што мораат да се отстранат во наредниот период.

Поради недостаточни капацитети за преземање, сместување, превоз на селскостопански производи и за снабдување на потрошувачите со тие производи, се појавуваа големи тешкотии во сите фази на прометот, што го попречуваше правилниот пат на стоките од производството до потрошувачката. Слабата материјално-техничка основа на пазарот особено негативно се одразуваше врз прометот на леснорасипливи селскостопански производи, што доведуваше до нерамномерно снабдување со овие производи, како и до тоа во одделни подрачја произведените стоки да не можеа да се реализираат.

Зголеменото производство во селското стопанство имаше видно влијание и врз движењето на цените на селскостопанско-прехранбените производи. Во минатата година цените на селскостопанско-прехранбените производи беа значително постабилни отколку во поранешниот период. Меѓутоа, сегашното ниво на цените на некои производи не овозможува понатамошно зголемување на потрошувачката, доколку тоа не би се усогласило со куповната сила на потрошувачите. Врз ваквото ниво на цените влијаат во голема мера зголемените цени на опремата и на репродукционите материјали за потребите на производството и прометот на селскостопански производи.

Со цел за понатамошно регулирање и стабилизација на пазарот на селскостопански производи и за подобро снабдување на потрошувачите со овие производи, би било потребно проблемите на пазарот сестрано да се разгледаат од страна на соодветните сојузни органи и организации и да се донесат потребни подолгорочни мерки.

Тргнувајќи од предните констатации, одборите за народно стопанство на Сојузниот собор и на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина, со цел за подобрување на прометот на селскостопанско-прехранбени производи,

ПРЕПОРАЧУВААТ

1. Мерките за понатамошен развој и модернизација на селскостопанското производство треба и понатаму да се продолжат во согласност со потребите на пазарот. За таа цел:

— да се воведуваат во поголема мера современи форми на организацијата на селскостопанското производство, особено во социјалистичките селскостопански организации, како и на прометот на селскостопански производи;

— сестрано да се развиваат кооперативните односи и други форми на соработка меѓу социјалистичките селскостопански организации и индивидуалните селскостопански производители;

— постепено да се намалуваат трошоците на производството и на прометот на селскостопански производи, за што треба да придонесе порационалното производство, подобро чување, како и намалувањето на цените на опремата и репродукционите материјали за потребите на селскостопанското производство и прометот.

2. Со цел за прифаќање и зачувување на зголемените пазарни вишоци на селскостопанско-прехранбени производи и за порамномерно снабдување на пазарот со овие производи, потребно е да се засилува материјално-техничката основа на пазарот на овие производи со изградба на силоси и складови, со набавка на опрема за правилна манипулација на овие производи.

Средства за овие вложувања треба првенствено да обезбедуваат стопанските организации што вршат производство и промет на селскостопански производи од своите фондови, како и народните одбори од своите општествени инвестициони средства.

За правилното функционирање на прометот на селскостопанско-прехранбени производи е од особена важност транспортот, првенствено железничкиот, да се приспособи кон потребите на прометот и снабдувањето на потрошувачите со овие производи. Во таа смисла транспортот треба да биде побрз, а за одделни производи и поевтин.

3. Со оглед на тоа што системот на заштитни цени кај основните селскостопански производи позитивно дејствуваше врз стабилноста и зголемувањето на селскостопанското производство, потребно е:

— овој систем и понатаму да се применува главно кај основните и дефицитарните селскостопанско-прехранбени производи и да му се даде подолгорочен и постабилен карактер;

— постојните заштитни цени да се ревидираат само доколку тоа го бараат промените во производството и во потрошувачката, а по правило да не се вршат измени во текот на една производно-економска година.

4. Бидејќи и договарањето на откупните цени на одделни основни селскостопанско-прехранбени производи, исто така, придонесе за стабилизацијата на прометот и за зголемувањето на производството на овие производи, потребно е:

— и понатаму да се врши договарање на откупните цени за одделни основни селскостопанско-прехранбени производи, но само во оправдани случаи, за што треба заеднички да одлучуваат заинтересираните фактори;

— договарањето на откупните цени на основните селскостопанско-прехранбени производи да се врши за потесни подрачја, а само по исклучок за целата земја;

— нивото на договорените откупни цени на основните селскостопанско-прехранбени производи да се диференцира во согласност со потребите од порамномерно снабдување на пазарот во текот на годината, како и во согласност со квалитетот на производите.

5. Со цел за што попотполно опфаќање на пазарните вишоци на овошје и зеленчук и за подобро снабдување на потрошувачите со овие производи, потребно е:

— народните одбори и другите одговорни фактори, а особено коморите и повисоките задружни организации, да се заложат за спроведување на договарање на производството и на испораката на овошје и зеленчук;

— народните одбори редовно и благовремено да обезбедуваат средства за покривање на евентуална разлика меѓу гарантираните и пазарните цени на овошјето и зеленчукот, ако на претпријатијата им давале налози за договарање;

— да се применуваат санкции поради неизвршување на склучените договори.

6. Во прометот на селскостопанско-прехранбени производи кадрите претставуваат еден од решавачките фактори. Поради тоа треба:

— да се продолжи и забрза работата на стручното оспособување на кадрите за работите на прометот на селскостопанско-прехранбени производи, како во производителските така и во трговските стопански организации;

— Сојузот на трговските комори на Југославија да изработи соодветни програми за школување на кадрите запослени во прометот на селскостопанско-прехранбени производи;

— Сојузот на трговските комори на Југославија да ја засили активноста за развивање на добрите деловни обичаи и на деловниот морал кај организациите што учествуваат во прометот на селскостопанско-прехранбени производи.

7. Земјоделските задруги треба и понатаму систематски да се оспособуваат како организатори на

селскостопанското производство и на прометот на селскостопански производи. Од особена важност е задругите да се оспособат за прифаќање и подготвување за пазар на сите пазарни вишоци на селскостопанско-прехранбени производи, а особено на зеленчук, овошје, добиток и сточни производи, живина, јајца и млеко.

За таа цел повисоките задружни организации и коморите, како и народните одбори треба во поголема мера да го помагаат развојот и работењето на задругите во овој правец.

С. Деловните сојузи на земјоделските задруги треба во прометот на селскостопански производи да учествуваат како доброволни здруженија на земјоделски задруги и други селскостопански организации и да работат како агенти односно комисионери на земјоделските задруги.

Треба да се спречуваат појавите на притисок врз земјоделските задруги да го вршат пласманот преку посредници, доколку самите се способни да ги реализираат стоките.

9. Претпријатијата за снабдување треба во полна мера да се занимаваат со промет на определени селскостопански производи. Народните одбори треба овие претпријатија да ги помогнат организационо и материјално-технички, за тие што поуспешно да работат во прометот на зеленчук, овошје, месо, млеко, млечни производи, живина и јајца.

Со цел за подобрување снабдувањето на населението треба да се организира продажбата на зеленчук и овошје и преку продавниците од други струки, првенствено преку колонијалните, деликатесните продавници и продавниците за самопослужување.

Народните одбори не би требало да вршат механички спојувања на претпријатија за снабдување со други стопански организации.

Народните одбори би требало да ја проучат можноста за давање потребни олесненија на претпријатијата за снабдување во поглед на плаќањето на комуналните услуги, особено на закупнината, како и на други фискални обврски што самите ги припишуваат.

10. Пазариштата на големо, како годни места за концентрација на понудата и побарувачката, претставуваат значаен фактор во снабдувањето на големите потрошувачки центри со селскостопанско-прехранбени производи.

За да можат пазариштата на големо да ги исполнат своите задачи во снабдувањето на големите потрошувачки центри со селскостопанско-прехранбени производи, треба да се спречуваат појавите тие да купуваат и продаваат вакви производи во свое име и во своја сметка и треба да се настојува своето работење да го насочат на организирање на понудата и побарувачката.

Со оглед на тоа дека не постојат поблиски прописи за организацијата и работењето на пазариштата на големо, сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет треба што побргу да ги донесе тие прописи.

11. Бидејќи цените на услугите на ладилниците во значителна мера ги поскапуваат селскостопанските производи, би требало да се испита положбата на ладилниците, како и трошоците што влијаат врз формирањето на нивните цени. При тоа би требало особено да се разгледа прашањето за ануитетите и цената на електричната енергија.

12. Во организацијата на прометот на селскостопанско-прехранбени производи на големо е од значење за концентрацијата на понудата и побарувачката и за формирањето на цените на некои основни селскостопански производи работењето на Продуктната берза во Нови Сад. Затоа нејзиното работење треба да се унапредува.

13. Учествувањето на повеќе овластени стопански организации во прометот на жито на исто подрачје во прилична мера го отежнува овој промет и ја поскапува изградбата на соодветни сместувачки капацитети и нивното рационално користење. Овој

проблем треба што побргу да го разгледаат и да го решат надлежните органи.

14. Малопродавната мрежа за промет на селскостопанско-прехранбени производи треба да се развива со побрзо темпо, за да станува таа сè позначаен фактор во снабдувањето на потрошувачите и за да обезбедува што попотполна реализација на произведените стоки.

Од посебна важност е да се обезбедат средства за опремање на оваа мрежа со потребни уреди за сместување и одржување на стоките. За таа цел би требало да се испита можноста за измена на постојните инструменти за да се зголеми способноста на оваа мрежа за вложување во опрема.

При проширувањето и опремањето на малопродавната мрежа треба особено да се води сметка за економичноста на вложувањата, за да се постигнат подобри ефекти со што помалку средства. Малопродавната мрежа треба да се шири со изградба на модерна малопродавна мрежа, а привремено и со изградба на бутки, подвижни продавници и слично, особено во периферните реони каде што таа мрежа е најслабо развиена.

15. Со цел за што подобро и поповолно снабдување на потрошувачите со млеко и млечни производи треба:

— што побргу да се пријде кон изградба на капацитети за преземање и преработка на млеко, како и кон воведување на помодерни форми на снабдување на потрошувачите со млеко (пастеризација, полнење во шишиња и сл.);

— да се развива производството на млеко во непосредната околина на потрошувачките центри;

— малопродавната мрежа за млеко и млечни производи да се проширува со изградба на модерни продавници.

16. Пазарот на добиток треба што побргу да се регулира, да се спречуваат сите појави на затворање на тој пазар и да се обезбеди единствен југословенски пазар.

17. Стопанските организации на прехранбената индустрија и извозните трговски организации, кои претставуваат крупни потрошувачи на селскостопански производи, треба:

— да се снабдуваат со селскостопански производи по пат на договори за производство и испорака, со тоа да се ориентираат при тоа првенствено на општествено организираното производство;

— со цел за рамномерно снабдување договарањето на производството и испораката треба да го вршат врз основа на долгорочни програми;

— стопанските организации на прехранбената индустрија да ѝ обрнат поголемо внимание на преработката за вонсезонска потрошувачка на лесно-расипливи селскостопански производи (конзервирање, сушење и др.);

— стопанските организации на прехранбената индустрија да извршат рационализација на производството и да ги усогласат цените на своите производи со куповната сила на потрошувачите.

18. Со цел за стабилизирање на пазарните односи и за уредно снабдување на потрошувачите надлежните органи треба извозот на одделни, особено дефицитарни, селскостопански производи да го усогласуваат со потребите на внатрешниот пазар.

Бр. 327/1

6 април 1960 година

Белград

Сојузна народна скупштина

Го заменува
Претседателот на Одборот
за народно стопанство на
Соборот на
производителите,
Душан Секиќ, с. р.

Претседател
на Одборот за народно
стопанство на Сојузниот
собор,
Видое Смилевски, с. р.

203.

Врз основа на точ. 4, 6 и 8 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 28/58 и 39/58), во врска со точката 2 од Одлуката за престанок на важењето на највисоките продажни цени за режан градежен материјал од ела и смрека („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ — ВО ПОГЛЕД НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА РЕЖАН ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЕЛА И СМРЕКА

1. Земајќи го како основ за формирање на цените за режан градежен материјал од ела и смрека износот до 28.000 динари за 1 м³ просечен квалитет на овие производи (точка 2 од Упатството за измени и дополненија на Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/60), нема да се смета како покачување на цените во смисла на точ. 1 и 3 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи, формирањето на цените за тие производи до износите за 1 м³ за одделни сортименти и димензии според JUS D.C1.041/53, и тоа:

Сортимент	Дебелина мм	Ширина см	Должина м	Износ до динари
1) Окрајчен градежен материјал — нормален				
чист и получист	12	8 <	3 до 6	50.400
„	18	8 <	3 до 6	47.600
„	24	8 <	3 до 6	44.800
„	28	8 <	3 до 6	43.400
„	38	10 <	3 до 6	42.000
„	48	10 <	3 до 6	42.000
„	76	10 <	3 до 6	42.000
„	96	10 <	3 до 6	42.000
I класа	12	8 <	3 до 6	43.400
„	18	8 <	3 до 6	40.600
„	24	8 <	3 до 6	36.400
„	28	8 <	3 до 6	35.000
„	38	10 <	3 до 6	33.600
„	48	10 <	3 до 6	33.600
„	76	10 <	3 до 6	33.600
„	96	10 <	3 до 6	33.600
II класа	12	8 <	3 до 6	40.600
„	18	8 <	3 до 6	37.800
„	24	8 <	3 до 6	33.600
„	28	8 <	3 до 6	32.200
„	38	10 <	3 до 6	30.800
„	48	10 <	3 до 6	30.800
„	76	10 <	3 до 6	30.800
„	96	10 <	3 до 6	30.800
III класа	12	8 <	3 до 6	37.800
„	18	8 <	3 до 6	35.000
„	24	8 <	3 до 6	30.800
„	28	8 <	3 до 6	29.400
„	38	10 <	3 до 6	28.000
„	48	10 <	3 до 6	28.000
„	76	10 <	3 до 6	28.000
„	96	10 <	3 до 6	28.000
IV класа	12	8 <	3 до 6	33.600
„	18	8 <	3 до 6	30.800
„	24	8 <	3 до 6	26.600
„	28	8 <	3 до 6	25.200
„	38	10 <	3 до 6	23.800
„	48	10 <	3 до 6	23.800
„	76	10 <	3 до 6	23.800
„	96	10 <	3 до 6	23.800
V класа	12	8 <	3 до 6	30.800
„	18	8 <	3 до 6	26.600
„	24	8 <	3 до 6	22.400

Сортимент	Дебелина мм	Ширина см	Должина м	Износ до динари
V класа	28	8 <	3 до 6	21.000
„	38	10 <	3 до 6	19.600
„	48	10 <	3 до 6	19.600
„	76	10 <	3 до 6	19.600
„	96	10 <	3 до 6	19.600
2) Окрајчен градежен материјал — кусенки				
I класа	12 <	8 <	0,50 до 0,90	22.400
II класа	12 <	8 <	0,50 до 0,90	16.800
III класа	12 <	8 <	0,50 до 0,90	11.200
3) Окрајчен градежен материјал — кус				
I класа	12 <	8 <	1 до 2,75	29.400
II класа	12 <	8 <	1 до 2,75	25.200
III класа	12 <	8 <	1 до 2,75	22.400
4) Неокрајчен градежен материјал				
чист и получист	12 до 28	16 <	3 до 6	44.800
„	38 до 96	18 <	3 до 6	42.000
I класа	12 до 28	16 <	3 до 6	39.200
„	38 до 96	18 <	3 до 6	36.400
II класа	12 до 28	16 <	3 до 6	36.400
„	38 до 96	18 <	3 до 6	33.600
5) Градежен материјал за изработка на бродарски под				
I класа	24 и 28	7 до 17	3 до 6	35.000
II класа	24 и 28	7 до 17	3 до 6	32.200
III класа	24 и 28	7 до 17	3 до 6	29.400
6) Тежински градежен материјал	12 <	8 <	0,50 до 6	
7) Гредички				
а) нормални	38 × 48		2 до 2,75	26.600
„	38 × 76		2 до 2,75	26.600
„	48 × 48		2 до 2,75	26.600
„	48 × 76		2 до 2,75	26.600
„	76 × 76		3 до 6	32.200
„	76 × 100		3 до 6	32.200
б) талпи	38 × 48		2 до 2,75	18.200
„	38 × 76		2 до 2,75	18.200
„	48 × 48		3 до 6	23.800
„	48 × 76		3 до 6	23.800
„	76 × 76		3 до 6	23.800
„	76 × 100		3 до 6	23.800
„	100 × 100		3 до 6	23.800
8) Летви	6 × 24		1 до 1,75	19.600
„	12 × 38		1 до 1,75	19.600
„	12 × 48		1 до 1,75	19.600
„	18 × 38		1 до 1,75	19.600
„	18 × 48		2 до 2,75	26.600
„	24 × 24		2 до 2,75	26.600
„	24 × 38		2 до 2,75	26.600
„	24 × 48		3 до 6	33.600
„	28 × 28		3 до 6	33.600
„	28 × 38		3 до 6	33.600
„	28 × 48		3 до 6	33.600

2. Цените формирани во смисла на претходната точка се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителот.

Ако е погонот на производителот оддалечен од натоварната станица на производителот над 20 километри, цените на режаниот градежен материјал од ела и смрека произведен во тој погон се подразбираат франко натоварено во камион на камионски пат од јавен карактер.

3. Цените за специјалните димензии на режаниот градежен материјал од ела и смрека, кој се произведува и им се испорачува на железничките работилници, воената индустрија, бродоградбата, за селскостопански машини и на другата машиноградба врз основа на нивните порачки, можат да бидат до 20% поголеми од цените за соодветен сортимент и квалитет на нормални димензии.

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 659/1
9 април 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

204.

Врз основа на членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46), а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи данесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ КОНЗЕРВАТОРИ НА МАШИНИ, ОПРЕМА И ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Се одобрува основувањето и работата на Здружението на југословенските конзерватори на машини, опрема и технички материјали, според поднесените правила, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

11/3 бр. 1979/1-60
29 март 1960 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

205.

Врз основа на членот 9 став 2 од Законот за инспекцијата на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот пропишува

УПАТСТВО ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ТРУДОТ

1. На инспекторите на трудот, како и на службениците овластени за вршење инспекциски работи врз основа на членот 6 став 3 од Законот за инспекцијата на трудот (во натамошниот текст: инспекторите на трудот), им се издава легитимација на инспектор на трудот според образецот што е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

На стручњациите и општествените работници што вршат инспекциски работи врз основа на членот 7 од Законот за инспекцијата на трудот, наместо легитимација на инспектор на трудот им се издава полномошно.

2. Големината на легитимацијата на инспектор на трудот е 74 × 105 мм.

3. Кориците на легитимацијата се тврди, и од надворешната страна се пресвличени со платно во светлоррвена боја.

4. Легитимацијата содржи:

1) грб на Федеративна Народна Република Југославија — за сојузните инспектори на трудот, односно грб на народната република — за инспекторите на трудот на другите органи на инспекцијата на трудот;

2) назив на органот што ја издал легитимацијата и број под кој е издадена таа;

3) својство на имателот на легитимацијата (сојузен, републички, покраински, областен, околиски односно општински инспектор на трудот);

4) залепена фотографија на имателот на легитимацијата, во големина 35 × 45 мм и преку фотографијата втиснат печат на органот што ја издава

легитимацијата, а под фотографијата своерачен потпис на имателот на легитимацијата;

5) фамилијарно, татково и родено име на имателот на легитимацијата;

6) овластување на имателот на легитимацијата за вршење инспекциски работи;

7) место и датум на издавањето, печат и потпис на издавателот на легитимацијата;

8) срок на важењето на легитимацијата;

9) место за продолжување срокот на важењето на легитимацијата;

10) извод од Законот за инспекцијата на трудот за основните овластувања на инспекторот на трудот и за обврските на стопанските и другите организации — чл. 38, 39, 47, 48, 51 и 52.

5. Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена. Продолжувањето на срокот на важењето на легитимацијата за наредната година го врши органот што ја издал легитимацијата.

6. Инспектор на трудот што престанал да работи кај орган на инспекцијата на трудот, е должен веднаш да му ја врати легитимацијата на органот што ја издал.

7. Легитимацијата важи само за вршење на работите на инспекциски надзор.

8. Евиденцијата за издадените легитимации ја води органот што ги издава легитимациите.

9. Трошоците за издавање на легитимациите на сојузните инспектори на трудот паѓаат на товар на претметката на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, а трошоците за издавање на легитимациите на другите инспектори на трудот од територијата на народната република — на товар на претметката на републичкиот инспекторат на трудот.

10. Полномошното издадено во смисла на членот 1 став 2 од ова упатство мора да содржи особено:

1) фамилијарно, татково и родено име на имателот на полномошното;

2) назив на органот што го издал полномошното и број под кој е издадено полномошното, место и датум на издавањето, печат и потпис на издавателот на полномошното;

3) овластување на имателот на полномошното и подрачје на кое тој ќе ги врши инспекциските работи;

4) срок на важењето на полномошното.

На полномошното согласно се применуваат одредбите од точ. 5, 6 и 8 на ова упатство.

11. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престануваат да важат сите досегашни образци на легитимации на инспекторите на трудот.

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 09-871
7 април 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

Образец на легитимацијата на инспекторот на трудот

(Формат 74 × 105 мм)

(Прва страница од кориците — со државен грб)

(Втора страница од кориците — останува празна)

(Прва внатрешна страница)

(Назив на органот што ја издава легитимацијата)
Број _____

ЛЕГИТИМАЦИЈА
на _____ инспектор на трудот

(Втора внатрешна страница)

(Фотографија во големина 35 X 45 мм)

(Своерачен потпис)

(Трета внатрешна страница)

(Назив на органот што ја издава легитимацијата)
инспектор на трудот(Фамилијарно, татково и родено име)
е овластен врз основа на членот 6 од Законот за инспекцијата на трудот да врши работи на инспекциски надзор на подрачјето _____ и ги има сите права и овластувања што со закон и со други прописи му се дадени на инспектор на трудот.

на _____ 196_____ година

(Потпис на издавателот на легитимацијата)

(М. П.)

(Четврта внатрешна страница)

Легитимацијата важи до _____
(М. П.)

(Потпис)

Срокот на важењето на легитимацијата се продолжува до _____

(М. П.)

(Потпис)

Срокот на важењето на легитимацијата се продолжува до _____

(М. П.)

(Потпис)

Срокот на важењето на легитимацијата се продолжува до _____

(М. П.)

(Потпис)

Срокот на важењето на легитимацијата се продолжува до _____

(М. П.)

(Потпис)

(Петта, шеста итн. внатрешна страница)
(Текстот на чл. 38, 39, 47, 48, 51 и 52 од Законот за инспекцијата на трудот)

(Трета и четврта страница од кориците — остануваат празни)

206.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА АМБАЛАЖАТА ОД ДРВО**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Амбалажа од дрво. Средна отворена плитка летварица — — — — JUS D.F1.052

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јуни 1960 година.

Бр. 06—1608

5 април 1960 година

Белград

Претседател

на Сојузната комисија за стандардизација,

инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

207.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА МОТОРИТЕ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ И НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА**

1. Престануваат да важат југословенските стандарди:

Одредување на стандардната потрошувачка на гориво на моторните возила (освен тракторите) — — — — —

JUS M.N0.301

Команди за автомобили и трактори со моторот s. u. s. — — — — —

JUS M.N4.001

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на моторите со внатрешно согурување и на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56).

2. Југословенските стандарди од претходната точка престануваат да важат на 31 мај 1960 година.

3. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат нови југословенски стандарди, издание 1960 година, со следните називи и ознаки:

Одредување на стандардната потрошувачка на гориво за моторни возила (освен тракторите) — — — — —

JUS M.N0.301

Команди за автомобили со мотор со внатрешно согурување — — — — —

JUS M.N4.001

4. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение влегуваат во сила на 1 јуни 1960 година.

Бр. 14—1609

5 април 1960 година

Белград

Претседател

на Сојузната комисија за стандардизација,

инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

208.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА АМБАЛАЖАТА ОД ДРВО

1. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Рамка за пакување мали отворени плитки летварици — — — — — JUS D.F1.033 донесен во точката I став 1 под 14 од Решението за донесување југословенски стандарди за дрвена амбалажа за овошје и зарзават („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/54).

2. Југословенскиот стандард од претходната точка престанува да важи на 31 мај 1960 година.

3. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува нов југословенски стандард, издание 1960 година, со следниот назив и ознака:

Амбалажа од дрво. Рамка за пакување мали отворени плитки летварици — — — — — JUS D.F1.033

4. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение влегува во сила на 1 јуни 1960 година.

Бр. 06—1610

5 април 1960 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

209.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ВИРОВИТИЦА

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Сојузен собор

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во 139 Изборна околија Вировитица, па во смисла на чл. 201 и 146 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во 139 Изборна околија Вировитица, определени со одлуката на Сојузниот собор од 28 декември 1959 година, одржани се на 20 март 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа Избор-

ната комисија на НР Хрватска и Околистката изборна комисија за Изборната околија Вировитица.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на собирите на избирачите Локмер Иван Звонко од Вировитица, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 8 од 2 март 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 од 9 март 1960 година.

4) Околистката изборна комисија за Изборната околија Вировитица ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 139, 140, 141, 143 и 144 на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
Запишани избирачи — — —	35.551	
Гласале — — — — —	33.109	93,13
За кандидатот Локмер Иван Звонко — — — — —	32.159	97,13
Неважни гласачки ливчиња —	950	2,87

Врз основа на тоа Околистката изборна комисија за Изборната околија Вировитица го прогласи за народен пратеник Локмер Иван Звонко од Вировитица.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 13

2 април 1960 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Степан Бабиќ, с. р.

др Дражен Сесардиќ, с. р.

210.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КРАЉЕВО

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Собор на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во 22 Изборна околија Краљево, па во смисла на чл. 201, 190 и 146 на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во 22 Изборна околија Краљево, определени со одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 28 декември 1959 година, одржани се на 20 март 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа Изборната комисија на НР Србија и Околистката изборна комисија надлежна за спроведување на изборите во Изборната околија Краљево.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на собирите на избирачите Радловиќ Горѓе Милан од Краљево, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 9 од 5 март 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 од 9 март 1960 година.

4) Околистката изборна комисија ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно	Про-
	гласови	цент
Членови на изборното тело 41 —	12.341	
Гласале членови на изборното тело 38 — — — —	11.438	92,68
За кандидатот Радуловиќ Ѓорѓе Милан од Краљево 38 — — —	11.438	100
Неважни гласачки ливчиња немаше.		

Врз основа на тоа Околистката изборна комисија за Изборната околица Краљево го прогласи за народен пратеник Радуловиќ Ѓорѓе Милан од Краљево.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 12
2 април 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Стеван Бабиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

211.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ИВАНГРАД

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Собор на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во 165 Изборна околица Иванград, па во смисла на чл. 201, 190 и 146 на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во 165 Изборна околица Иванград, определени со одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 28 декември 1959 година, одржани се на 20 март 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа Изборната комисија на НР Црна Гора и Околистката изборна комисија надлежна за спроведување на изборите во Изборната околица Иванград.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на соборите на избирачите Стијеповиќ Јован Владимир од Пљевља, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 10 од 5 март 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 од 9 март 1960 година.

4) Околистката изборна комисија ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно	Про-
	гласови	цент
Членови на изборното тело 115	6.374	
Гласале членови на изборното тело 79 — — — —	4.141	64,97
За кандидатот Стијеповиќ Јован Владимир од Пљевља 79 — — —	4.141	100
Неважни гласачки ливчиња немаше.		

Врз основа на тоа Околистката изборна комисија за Изборната околица Иванград го прогласи за народен пратеник Стијеповиќ Јован Владимир од Пљевља.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 14
2 април 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Стеван Бабиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

212.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА АЛЕКСИНАЦ

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Собор на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во 34 Изборна околица Алексинац, па во смисла на чл. 201, 190 и 146 на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во 34 Изборна околица Алексинац, определени со одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 28 декември 1959 година, одржани се на 27 март 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа Изборната комисија на НР Србија и Околистката изборна комисија надлежна за спроведување на изборите во Изборната околица Алексинац.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на соборите на избирачите Величковиќ Петар Миодраг од Ниш, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 11 од 12 март 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11 од 16 март 1960 година.

4) Околистката изборна комисија ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно	Про-
	гласови	цент
Членови на изборното тело 13	8.944	
Гласале членови на изборното тело 10 — — — —	6.880	76,92
За кандидатот Величковиќ Петар Миодраг од Ниш 10 — — —	6.880	100
Неважни гласачки ливчиња немаше.		

Врз основа на тоа Околийката изборна комисија го прогласи за народен пратеник Величковиќ Петар Миодраг од Ниш.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 16
2 април 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Стеван Бабиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

213.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ЧЕТВРТА СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД ФАУНАТА

На 25 мај 1960 година ќе се пушти во оптек четврта серија пригодни поштенски марки со мотиви од фауната.

Серијата на овие марки има девет вредности со следните мотиви, во следните бои:

- 1) од 15 динари, еж — синосива, кафеавосива и жолтоокереста;
- 2) од 20 динари, верверица — маслинеца, кафеавосива и црвенокафеава;
- 3) од 25 динари, шумска куна — темнозелена, темнокафеава и жолтокафеава;
- 4) од 30 динари, зајак — зеленосива, кафеава и жолтоокереста;
- 5) од 35 динари, лисица — сепија, сива, портокаловожолта и кафеавоцрвена;
- 6) од 40 динари, јазовец — кафеавојоргованестоцрвена, сива, црвенокафеава и жолтеникавоокереста;
- 7) од 55 динари, волк — сива, сива, жолтоокереста и црвенокафеава;
- 8) од 80 динари, срндаќ — темновиолетова, кафеавопортокалова и сива;
- 9) од 100 динари, див вепар — кафеавоцрвена, црнкафеава, сива и жолтоокереста.

На сите марки под мотивот е отпечатено: „Југославија“, и тоа со кирилица на вредностите од 15, 25, 35, 55 и 100 динари, а со латиница на вредностите од 20, 30, 40 и 80 динари. Називот на животното е отпечатен на секоја марка на латински јазик. Озаката на вредноста е отпечатена во разни агли на марките.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време.

09 бр. 2182/3
30 март 1960 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

214.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Југословенската инвестициона банка распишува

XLII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ТОВАРНИ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ НА РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ

1. Југословенската инвестициона банка ќе дава според овој конкурс заем од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на речни пловни објекти за довоз на сировини до Прахово и за превоз на суперфосфати од Прахово до дистрибутивните центри.

2. На овој конкурс можат да учествуваат бродарските претпријатија и претпријатието — производител на суперфосфати.

Ако корисник на пловните објекти за намената од точката 1 на овој конкурс не биде производител на вештачки гудриња, одбраниот корисник на пловните објекти е должен со фабриката на суперфосфати во Прахово да склучи долгорочен договор за превоз на сировини и суперфосфати.

3. Инвестициониот заем ќе се одобри под услов со износот на бараните и на другите расположиви средства на корисникот односно на неговиот гарант да се обезбеди потполна изградба на објектите за кои се бара заем.

4. Според овој конкурс не можат да се поднесуваат барања за заем за објектите чија изградба е веќе започната односно завршена.

5. Заемот според овој конкурс ќе се дава со учество на заеmobарателот односно на неговиот гарант во трошоците на инвестициите од најмалку 20%, со интерес по норма од 3%.

Срокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 25 години.

6. Во смисла на Уредбата за заемите за инвестиции заеmobарателот е должен да положи гарантен износ според прописите важечки во времето на донесувањето на решението за одобрување на заемот.

7. Приоритет за добивање заем ќе има заеmobарателот:

- 1) кој со помал износ на заемот обезбедува капацитети потребни за извршување на задачите од точката 1 на овој конкурс;
- 2) кој обезбедува најниски трошоци на инвестициите по единица капацитет за чија изградба се бара заемот;
- 3) кој има пониски трошоци на превозот за тона сировини и суперфосфати;
- 4) кој нуди поголемо учество во трошоците на инвестициите;
- 5) кој нуди пократок срок за исплата на заемот.

8. Барањето за инвестиционен заем треба да ги содржи податоците пропишани во членот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини образци.

9. Заеmobарателот кон барањето за заем поднесува инвестициона програма ревидирана и одобрена од страна на надлежниот орган.

10. Инвестиционата програма мора да содржи:

- 1) анализа на стоконите текови и анализа на постојните поморски, речни и сувоземни или комбинирани превозни патишта, како и техничко и економско образложение на потребата од изградба на пловни објекти;

2) анализа на хидрометеоролошките услови на пловниот пат што влијаеле врз изборот на најповолен тип брод;

3) техничко и економско образложение на изборот на главните техничко-експлоатациони карактеристики на пловните објекти (носивост, просторност, брзина, влечна сила, вид на градбата итн.);

4) претсметка на чинењето на единиците на транспортна работа, со основни експлоатациони показатели;

5) генерален план на бродовите и пресек на главното ребро со технички опис;

6) претсметка за градба врз база на сегашните цени.

11. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да поднесе доказ за обезбедувањето на средствата за полагање на гарантниот износ и за учество во трошоците на инвестициите (член 17 точка 2 од Уредбата за заемите за инвестиции).

12. Банката може одобрувањето на заемот да го обуслови со гаранција на политичкотериторијалната единица.

13. Кон барањето за заем заемобарателите мораат да ѝ поднесат на банката потврда за кредитната способност издадена од страна на банката кај која имаат жиро сметка.

14. Барањето за заем, со потребната документација, ѝ се поднесува во четири примерка на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка.

15. Барањата за заем според овој конкурс можат да се поднесат во срок од 60 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 193

28 март 1960 година

Белград

Југословенска инвестициона банка
Главна централа

Претседател

Генерален директор,
Аугустин Палиќ, с. р.

на Управниот одбор,
Хасан Бркиќ, с. р.

215.

Врз основа на членот 86 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59 и 9/60) и точ. 1, 2 и 3 од Наредбата за договарање за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ постигнаа

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ СВИЊИ

1. Во Договорот за највисоките цени за дебел и меснати свињи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58) во точката I текстот под 3 и 4 се менува и гласи:

„3) Домашни масни згоени свињи, и тоа:

за период на испорака:
од 1 февруари до 31 октомври од 1 ноември до 31 јануари

- а) I класа, тежина од 90 до 105 кг по парче — — — — до 195 до 180
б) II класа, тежина од 105 до 130 кг по парче — — — — до 185 до 170
в) III класа, тежина над 130 кг по парче — — — — до 170 до 155
4) Другите свињи, што не им одговараат на условите од видовите наведени под 1, 2 и 3, можат да се плаќаат до 165 до 150”

2. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03—1316/1

23 март 1960 година

Белград

За Сојузот на трговските комори
на Југославија

Секретар,

Ристо Бајалски, с. р.

216.

Врз основа на членот 85 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59 и 9/60), во врска со точката 1 од Наредбата за договарање за цените по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат селскостопанските производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот одржан на 2 април 1960 година во Главниот задружен сојуз на ФНРЈ постигнаа

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ СВИЊИ

1. Во договорот за највисоките цени за дебел и меснати свињи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 25/58 и 36/58) во точката I текстот под 3 се менува и гласи:

„3. Домашни масни свињи (сите други домашни раси од масен тип неопфатени со видовите меснати свињи), и тоа:

1) од 1 февруари до 31 октомври:

- а) I класа, тежина од 90 до 105 кг по парче — — — — до 165 до 180
б) II класа, тежина од 105 до 130 кг по парче — — — — до 175 до 170
в) III класа, тежина над 130 кг по парче — — — — до 160 до 155
2) од 1 ноември до 31 јануари наредната година:
а) I класа, тежина од 90 до 105 кг по парче — — — — до 170 до 165
б) II класа, тежина од 105 до 130 кг по парче — — — — до 160 до 155
в) III класа, тежина над 130 кг по парче — — — — до 145 до 140”

2. Во истата точка ставот 2 се менува и гласи:

„Другите ситији што не им одговараат на условите за видовите наведени под 1, 2 и 3, можат да се плаќаат во периодот од 1 февруари до 31 октомври до 150 динари, а во периодот од 1 ноември до 31 јануари наредната година до 135 динари.“

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 294

4 април 1960 година
Белград

Главен задружен сојуз на ФНРЈ
Потпретседател,
Димитрије Бајалица, с. р.

217.

Врз основа на членот 85 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59 и 9/60), во врска со точката 1 од Наредбата за договарање за цените по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат селскостопанските производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора постигнаа

ДОГОВОР

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНСКОТО ГРОЗЈЕ, ВИНОТО И РАКИЈАТА КОМОВА

1. Овластените претставници на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора, на состанокот одржан на 2 април 1960 година во Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, се згоговорија да се укине Договорот за највисоките цени на винското грозје, виното и ракијата комова („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/58, 39/58 и 51/58).

2. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 426

4 април 1960 година
Белград

Главен задружен сојуз на ФНРЈ
Потпретседател,
Димитрије Бајалица, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Во членот 9 во последниот ред на последниот став наместо зборот: „и“ треба да стои: „или“.

Во членот 11 на крајот од ставот 1 треба да се брише точката и да се додадат по погрешка изоставените зборови: „и службениците што ги назначува Сојузниот извршен совет.“

Во членот 21 став 3 во втората реченица наместо зборот: „претходниот“ треба да стои: „овој“.

Во членот 47 став 1 точка 4 наместо зборовите: „судиите на Сојузниот врховен суд“ треба да стои: „судиите што ги избира Сојузната народна скупштина“.

Во членот 49 наместо зборовите: „членот 13“ треба да стои: „членот 14“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, Белград, 29 март 1960 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“, во бројот 13 од 26 март 1960 година објавува:

Одлука за начинот и височината на плаќањето на надоместоците на стопанските организации за извршениот превоз на патници што користат властици за возење во меѓумесниот автобуски сообраќај;

Решение за именување членови на Комисијата на Извршниот совет за претставки и поплаки;

Наредба за измени на Наредбата за местата во кои постојат тешкотии за осигурување основна здравствена заштита;

Упатство за начинот на спроведување на Одлуката за установување додаток спрема извршените услуги односно спрема ефектот на работата за службениците од ветеринарна струка запослени во ветеринарни установи и за условите за исплатување на додатокот кај појавата на економски опасни заразни болести кај добитокот.

Во бројот 14 од 2 април 1960 година објавува:

Одлука за разрешување и избор на еден член на Комисијата за толкување на закони;

Одлука за разрешување и избор на еден член на Одборот за претставки и жалби;

Одлука за разрешување од судска должност на судија на окружен суд;

Одлука за разрешување и избор на еден член на Одборот за просвета;

Одлука за определување претставник на Народното собрание на НР Србија во управувањето со Трговската комора на НР Србија;

Препорака за мерките за натамошен развој и унапредување на физичката култура;

Решение за потврда на статутите на факултетите на Универзитетот во Белград;

Решение за потврда на статутот на Шумскиот факултет на Универзитетот во Белград;

Наредба за определување најголемиот обем на сечењето на дрва во шумите на сеопштествениот сектор во НР Србија во 1960 година;

Објава на Републиката изборна комисија во Белград за потврдената кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Србија за Изборната околица Белград—Земун I;

Конкурс за давање заеми на општините за изградба на училишни згради за основни училишта;

Конкурс за давање заеми за комунални работи (водовод, канализација и електрична разводна мрежа) од средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Исправка на Одлуката за нормата на данокот на промет на тутун.

УРАДНИ ЛИСТ ЈУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Јудске Републике Словеније“ во бројот 10 од 17 март 1960 година објавува:

Уредба за постапката при изборот на членови што ги избираат земјоделските производители во управниот одбор на фондот за здравствено осигурување на земјоделските производители;

Одлука за приемните испити на апсолвенти од определени училишта за запишување на соодветен факултет на универзитетот во Љубљана;

Наредба за запишување должноста за пријавување постојано живеалиште и за уредување на евиденцијата на привремено пријавените лица во НР Словенија.

Во бројот 11 од 24 март 1960 година објавува само одлуки на народните одбори.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 10 од 15 март 1960 година нема службен дел.

Во бројот 11 од 20 март 1960 година објавува:

Закон за гимназијата;

Закон за давање помош на учесниците и на фамилиите на учесниците во Народноослободителната војна;

Закон за театрите;

Закон за изградбата и користењето на хидромелиорационен систем и за искористувањето на селскостопанското земјиште на подрачјето на хидромелиорациониот систем;

Закон за образованието на возрасни во стручните училишта;

Закон за гробиштата;

Закон за надградбата;

Закон за измени и дополненија на Законот за основното училиште;

Одлука за измени и дополненија на Деловникот на Народното собрание на НР БиХ;

Одлука за измени и дополненија на Деловникот на Републичкиот собор на Народното собрание на НР БиХ;

Одлука за измени и дополненија на Деловникот на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ;

Одлука за разрешување член на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за височината на придонесот за основно здравствено осигурување на земјоделските производители во 1960 година;

Одлука за потврда на одлуките на народните одбори на околиците за утврдување на нивните органи на управата;

Одлука за избор и разрешување судии на Врховниот суд на НР БиХ и судии на окружен суд;

Правилник за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки за учениците на основно училиште;

Правилник за начинот на исплатата на дотацијата на околиците;

Решение за дополнење на Решението за основување шумско стопанство во Бања Лука.

Во бројот 12 од 24 март 1960 година објавува:

Одлука за измени на Одлуката за рамките за утврдување на положајните плати за положајот секретар на народните одбори;

Решение за дополнење на Решението за основување шумски стопанства во: Вихаќ, Добој, Фоча, Јајце, Ливно, Мостар, Приедор, Сараево, Травник, Тузла, Завидовиќи и Зворник;

Исправка на Правилникот за начинот на исплатата на дотацијата на околиците;

Решение за назначување постојани судски вештаци на подрачјето на НР Босна и Херцеговина за 1960 година.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 8 од 16 март 1960 година објавува:

Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход кој ќе се наплаќа во прво, второ, трето и четврто тримесечје на 1960 година;

Одлука за максималната сеча на дрвната маса во 1960 година;

Одлука за определување нормите на придонесот за кадри во стопанството што го плаќаат приватните занаетчиски и угостителски дуќани и приватните сопственици на патни и моторни возила што се занимаваат со јавен превоз;

Одлука за распределба на придонесот за кадри во стопанството што го плаќаат стопанските организации и приватните дуќани на територијата на НР Македонија;

Решение за именување членови на Републичката комисија за физичка култура;

Наредба за одредување на маржа во прометот на големо за режана граѓа од ела и смрека;

Решение за дополнување на Решението за определување установи кои ќе вршат испитување на здравствената состојба и квалитетот на семенската стока;

Правилник за организацијата и работата на Секретаријатот за трудот на Извршниот совет;

Правилник за завршниот испит во училиштата за квалификувани работници;

Правилник за определување на стручно-теоретски предмети во стручните училишта;

Правилник за организацијата и работата на Државниот архив на НР Македонија;

Исправка на Правилникот за организацијата и работата на Дирекцијата за патишта на НРМ.

Во бројот 9 од 24 март 1960 година објавува:

Решение за именување комисија за преглед на филмови;

Решение за разрешување од должност на јавниот правобранител и за назначување јавен правобранител на НРМ;

Решение за назначување началник на Управата за патишта;

Исправка на IV-от конкурс за давање заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година за преведување на ерозивни терени во продуктивни површини.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 5 од 16 март 1960 година објавува:

Решение за измена на Решението за Бирото за уредување на шумите;

Решение за дополнење на Решението за именување републичка комисија за расправување на узурпациите на земјиште во општинскиот имот;

Решение за утврдување на листата на земјоделските стручњаци овластени за работа во општинските комитети за пропишување на минимумот на агротехнички мерки;

Решение за именување претседател и членови на Советот за култура на НР ЦГ;

Правилник за полагање на завршниот испит во гимназијата;

Правилник за полагање на класните, поправителните и вонредните испити во основното училиште и на дополнителните испити во гимназијата;

Правилник за запишување на ученици во први клас гимназија;

Правилник за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки во гимназијата;

Решение за именување управен одбор на природното лекувалиште „Палас“ со седиште во Лучице кај Петровац на Море;

Програма за вакцинирање на населението на територијата на НР ЦГ во 1960 година;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за два одборника на Општинскиот собор на Народниот одбор на општина Колашин;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за седум одборници на Соборот на производителите на Народниот одбор на општина Колашин;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за еден одборник на Соборот на производителите на Народниот одбор на општина Херцег-Нови;

Исправка на Општествениот план на НР ЦГ за 1960 година;

Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за општинскиот локален данок.

Во бројот 6 од 24 март 1960 година објавува:

• **Одлука** за определување рокот за распишување редовни избори за работнички совети на стопанските претпријатија на Заедницата на југословенските железници и Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони во 1960 година;

Одлука за определување рокот за распишување редовни избори за работнички совети и на изборите за управни одбори на стопанските претпријатија во 1960 година;

Решение за измена на Решението за именување општински изборни комисији за спроведување на изборите за одборници на народните одбори на општините на територијата на НР Црна Гора;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за два одборници на Соборот на производителите на Народниот одбор на општината Плужине;

Исправка на Решението за определување на местата во кои условите за живот и работа се исклучително тешки за наставниот и воспитниот персонал.

СОДРЖИНА:

	Страна
194. Указ за прогласување на Законот за Воено медицинската академија — — —	297
Закон за Военоемедицинската академија — — —	297
195. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните — — —	298
Закон за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните — — —	298
196. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — —	298
197. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации — — —	298
198. Одлука за отстапување на општинските народни одбори 20% од наплатениот данок на промет на природно вино и ракија — — —	299
199. Одлука за дополнително на Одлуката за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за пониските норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности — — —	299
200. Одлука за одобрување на завршната сметка на Општиот инвестиционен фонд за 1957 година — — —	300
201. Одлука за одобрување на завршната сметка на Општиот инвестиционен фонд за 1958 година — — —	300
202. Препорака за мерките за унапредување на прометот на селскостопанско-прехранбени производи — — —	300
203. Упатство за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи — во поглед на формирањето на цените за режан градежен материјал од ела и смрека — — —	303
204. Решение за одобрување основувањето и работата на Здружението на југословенските конзерватори на машини, опрема и технички материјали — — —	304
205. Упатство за легитимацијата на инспекторите на трудот — — —	304
206. Решение за југословенскиот стандард од областа на амбалажата од дрво — — —	305
207. Решение за југословенските стандарди од областа на моторите со внатрешно согорување и на моторните возила — — —	305
208. Решение за југословенските стандарди од областа на амбалажата од дрво — — —	306
209. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Вировитица — — —	306
210. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Краљево — — —	306
211. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Иванград — — —	307
212. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Алексинац — — —	307
213. Решение за пуштање во оптек на четврта серија пригодни поштенски марки со мотиви од фауната — — —	308
214. XLII Конкурс за давање инвестиционен заем од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на товарни пловни објекти на речниот сообраќај — — —	308
215. Договор-за измена на Договорот за највисоките цени за дебел и меснати свињи — — —	309
216. Договор за измена на Договорот за највисоките цени за дебел и меснати свињи — — —	309
217. Договор за укинување Договорот за највисоките цени на винското грозје, виното и ракијата комова — — —	310
Исправка на Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници — — —	310